

Комисијата за жалби при Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ), на седницата одржана на 31 март 2021 година, врз основа на примена жалба од Јелмаз Дервиши, ја донесе следната:

ОДЛУКА

ЖАЛБАТА СЕ ОТФРЛА КАКО НЕОСНОВАНА

Телевизија „Канал 5“ со текстот насловен „Гарванлиев влегува во нова афера, провоцирал и на Евросонг 2019“, објавен на веб-страницата на медиумот, не ги прекршил етичките и професионални стандарди.



ЖАЛБА

До извршната канцеларија на Советот за етика во медиумите на Македонија, на 18 март 2021 година, Јелмаз Дервиши, во име на тимот за односи со јавност на годинешниот македонски претставник на Евросонг 2021, Васил Гарванлиев, поднесе жалба за текстот со наслов „Гарванлиев влегува во нова афера, провоцирал и на Евросонг 2019“, објавен на 17 март 2021 година, на веб-страницата на телевизија „Канал 5“ (www.kanal5.com.mk).

Во жалбата се наведува дека текстот содржи неточно и нефер известување, пристрасност и неурамнотеженост во информирањето, незастапена втора страна, дискриминација и мешање на факти и мислење, вест и коментар, односно дека Кодексот на новинарите на Македонија е прекршен во членовите 1, 10 и 13.

Подносителот на жалбата вели дека медиумот не обезбедил јавен став од вклучените чинители и оти не е извршена соодветна проверка на изворот на информациите и фактите.

Од тимот на Гарванлиев, меѓу другото, посочуваат дека со ваков тип на спорни содржини се нарушува личниот интегритет, имиџ и творештво на Гарванлиев, како и на неговото семејство. Поради горенаведеното, подносителот на претставката Јелмаз Дервиши, бара повлекување на спорната содржина и јавно извинување, поради, како што потенцира, пристрасното и непрофесионално известување во врска со делото и учеството на Васил Гарванлиев на Евросонг 2021.

ОДГОВОР НА МЕДИУМОТ

Извршната канцеларија на СЕММ, во согласност со членот 14 од Правилникот за работа на Комисијата за жалби, по приемот и разгледување на жалбата, стапи во контакт со телевизија „Канал 5“ и побара да се изјасни по однос на наводите на жалбата.

Директорот на медиумот, Иван Мирчевски одговори, но не се осврна на наводите на жалбата, туку го изнесе својот став дека Канал 5 нема намера да комуницира со Советот за етика.

ОДЛУКА НА КОМИСИЈАТА ЗА ЖАЛБИ

Комисијата за жалби утврди дека жалбата е **НЕОСНОВАНА** и едногласно одлучи дека нема прекршување на Кодексот на новинарите на Македонија.

Комисијата во оспорениот текст не констатирала неточно и нефер известување, пристрасност и неурамнотеженост во информирањето, незастапена втора страна, дискриминација и мешање на факти и мислење, вест и коментар, ниту прекршување на Кодексот на новинарите на Македонија во членовите 1, 10 и 13, на кои упатува жалителот.



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ОДЛУКАТА

На седницата на 31 март 2021 година, членовите на Комисијата за жалби ги разгледаа наводите на жалителот и извршија увид во спорната содржина.

Комисијата, најнапред, утврди дека се работи за текст во чиј фокус е македонскиот претставник на Евросонг 2021, Васил Гарванлиев, кој во изминатиот период предизвика силни реакции во јавноста.

Во рамките на текстот е објавена фотографија, на која пејачот е прикажан како со друга личност при поздравувањето го симболизира таканаречениот „двоглав орел“. Авторот на текстот фотографијата ја оценува како провокација и нова афера на евовизискиот претставник. Членовите на Комисијата се согласија дека тоа е легитимен став на медиумот и не може да биде предмет на осуда, сè додека јазикот на новинарот не излегува од границите на слобода на изразување.

Иако текстот можел да биде подобро обликуван, Комисијата не најде доволно елементи дека новинарскиот производ отстапува од начелата на Кодексот на новинарите. Во продолжение на текстот е пренесен и став од Македонската Радио Телевизија, која е директно вклучена во изборот на македонскиот претставник на Евросонг, а се однесува на формирањето на интерна комисија која требало да ги анализира постапките на Гарванлиев по реакциите во јавноста.

Став на Комисијата е дека јавните личности, во случајов, македонскиот претставник на Евросонг, е легитимна новинарска цел и не смее да биде изземен од прашања за кои јавноста има право да биде информирана. Јавните личности треба да го прифатат фактот дека се, особено преку медиумите, подложни на постојан јавен надзор и потенцијално силна јавна критика за нивната работа. Се работи за официјален претставник на држава на меѓународна манифестација и, затоа, тој треба да биде свесен дека границите на прифатлива критика се пошироки во однос на него, исто како и степенот на толеранција кој треба да го покаже во однос на евентуалните јавни критики.

Слободата на говор е неприкосновена сè додека не ги надминува границите на слобода на изразување и не содржи непримерен и навредлив јазик и елементи на дискриминација и говор на омраза.

Оттука, Комисијата се согласи дека оспорениот текст, објавен на веб - страницата на „Канал 5“, не ги прекршил етичките стандарди и начелата на Кодексот на новинарите.



* * *

Во согласност со наведеното, Комисијата одлучи како што е погоре наведено.

Во работата на Комисијата учествуваа членовите Мирче Адамчевски, Сефер Тахири, Мери Јордановска, Теофил Блажевски, Лилјана Пецова – Илиеска, Ердем Ахмет и Димитар Мицев.

Се обврзува веб – порталот на телевизија „Канал 5“, во согласност со членот 18 од Деловникот за работа на Комисијата за жалби, да ја објави оваа одлука.

Со почит,
Совет за етика во медиумите на Македонија

Претседател на Комисијата за жалби
Мирче Адамчевски

